



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата

Петок, 19 јуни 1959
Скопје
Број 21

Претплата за 1959 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 64 дин.
Жиро сметка број 802—11/1—698.

87.

На основа член 11 од Уводниот закон за Општиот закон за школството („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 28/58), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО И УСЛОВИТЕ НА КОНКУРСОТ ЗА УПИС НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ГИМНАЗИЈАТА И СТРУЧНИТЕ УЧИЛИШТА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. До донесувањето на законот за гимназиите и општиот закон за стручните училишта (во натамошниот текст: училишта) уписот на почетниот клас во нив ќе се врши на основа конкурс според одредбите на оваа Одлука.

2. Одредбите на оваа Одлука сходно ќе се применуваат и на уписот на учениците во учителските и на нив соодветни школи.

За уписот на учениците во училиштата за ученици во стопанството, уметничките и вишите стручни училишта важат посебни прописи.

3. Конкурсот овозможува да се изберат кандидатите кои имаат најповеќе услови за соодветниот вид училиште, во рамките на бројот на учениците што училиштето по одлуката на надлежниот орган може да прими.

4. Советот за просвета на народниот одбор на околицата утврдува колку ученици ќе се примаат во почетниот клас на соодветното училиште со оглед на школскиот простор и наставниот кадар односно потребите за одредени стручни кадри, во склад со препораката на Советот за просвета на НР Македонија.

Кога училиштето го основал народен одбор на општина, републички орган или општествена односно стопанска организација, одлука за утврдување бројот на учениците што ќе се примаат во почетниот клас на училиштето донесува советот за просвета на народниот одбор на околицата по предлог на основачот.

II. СПРОВЕДУВАЊЕ НА КОНКУРСИТЕ

5. Конкурсот за упис во училиштата е редовен и дополнителен.

Дополнителниот конкурс се спроведува само во оние училишта во кои со редовниот конкурс не се запише одредениот број на ученици.

Изборот на учениците во редовниот конкурс треба да се заврши најдоцна до 5 јули, а во дополнителниот до 10 септември.

Ако на дополнителниот конкурс не се пријави одредениот број ученици, конкурсот се продолжува до 30 септември.

6. Конкурсот за упис на учениците го распишува и го објавува директорот на школата.

Конкурсот задолжително се објавува на огласната табла на школата и во дневниот републички печат.

Редовниот конкурс се објавува најдоцна до 1 јуни, а дополнителниот до 15 август.

7. Објавата на конкурсот задолжително содржи:

а) бројот на учениците што ќе се примаат во почетниот клас на школата;

б) општите услови што се пропишани за упис во школата;

в) посебните услови, доколку се такви пропишани;

г) прилозите што се потребни кон пријавата;

д) рокот за поднесување на пријавите на конкурсот.

8. Пријавите за редовниот конкурс се поднесуваат до школата најдоцна до 1 јули, а за дополнителниот до 5 септември.

9. Со таксираната пријава за учество на конкурсот учесникот поднесува:

а) оригинално свидетелство за завршена основна школа односно свидетелство за завршен соодветен клас потребен за упис во школата;

б) мислење на класниот совет на школата од која доаѓа ученикот за неговите склоности;

в) извод од матичната книга на родените;

г) лекарско уверение за здравствената состојба;

д) други документи на основа кои ученикот полага право на првенство (т. 17 од оваа одлука).

III. КОНКУРСНА КОМИСИЈА

10. Конкурсот го спроведува конкурсната комисија на училиштето, која ја именува школскиот одбор.

Стручните училишта кои имаат повеќе отсеци може да образуваат посебна конкурсна комисија за секој отсек.

11. Конкурсната комисија има најмалку 5 членови. На секој член му се одредува заменик.

Конкурсната комисија ја сочинуваат директорот на училиштето односно шефот на секторот како претседател на комисијата и членови што се именуваат од редот на членовите на школскиот одбор, од претставници на стопански и општествени организации кои покажуваат интерес за подготвување на кадрите што се школуваат во училиштето и од редот на членовите на наставничкиот совет.

12. Конкурсната комисија работи на седници.

Комисијата полноважно одлучува ако се присутни сите нејзини членови.

Одлуките се донесуваат со мнозинство на гласови.

За работата на комисијата се води записник.

13. Против одлуката на конкурсната комисија може да се поднесе жалба до органот на управата надлежен за просвета на народниот одбор што ги врши правата на основач на школата.

IV. УСЛОВИ НА КОНКУРСОТ

14. Условите на конкурсот за упис во одреден вид училиште се еднакви за сите ученици.

На конкурсот за упис во училиштето можат да учествуваат ученици со завршено основно училиште односно соодветна претспрема што е пропишана за упис во тоа училиште.

На конкурсот за упис во училиштето можат да учествуваат учениците што не се постари од 17 години односно, доколку за уписот во соодветното училиште е пропишана поголема школска претспрема од потполно основно училиште, кои не се постари од 19 години.

По исклучок школскиот одбор, може да одобри на конкурсот за упис да учествуваат и лица до навршени 18 години односно 20 години возраст.

Како горна граница на возраста на ученикот се зема календарската година во која ученикот ја навршува одредената година на возраста.

Советот за просвета на НР Македонија може за одделни училишта да определи и повисока возраст како услов за упис во нив.

Во училиштата во кои за упис на учениците се предвидени посебни услови, конкурсната комисија утврдува дали пријавените кандидати ги исполнуваат и посебните услови што се пропишани за тој вид училиште.

15. Конкурсната комисија го врши изборот на учениците што ги исполнуваат условите на конкурсот на основа:

а) успехот на учениците во поранешното школување;

б) мислењето на класниот совет на училиштето од кое доаѓа ученикот за неговите склоности;

в) проверувањето на учениковите знаења и склоности.

Проверување на учениковите знаења и склоности од претходниот став на оваа точка конкурсната комисија врши во случај кога таа на основа елементите под а) и б) од претходниот став не може да стекне уверение за знаењата и склоностите на ученикот.

Советот за просвета на НР Македонија ќе донесе поблиски прописи за начинот на кој училиштата ќе даваат мислење и ќе се проверуваат учениковите знаења и склоности сходно на претходните ставови од оваа точка.

16. Ако на конкурсот се пријави помал број ученици од бројот што е одреден за упис во почетниот клас на училиштето, се примаат сите пријавени ученици доколку ги исполнуваат општите услови, а во училиштата за кои се пропишани посебни услови ако ги исполнуваат и тие услови.

17. Во случај на еднакви услови право на првенство имаат децата на паднати борци.

18. По завршување на конкурсот, на грбот на документот за мислењето на училиштето, училиштето во кое е спроведен конкурсот внесува една од следните констатации:

а) ученикот ги исполнува условите на конкурсот за упис во ——— и се запишува во училиштето;

б) ученикот ги исполнува условите на конкурсот за упис во ——— но не се запишува во училиштето поради пополнетиот број на учениците што се примаат во почетниот клас;

в) ученикот не ги исполнува условите на конкурсот за упис во ———.

Учениците кои конкурирале а не се примени на конкурсот имаат право повторно да учествуваат на конкурсот во училиште од ист или друг вид.

Учениците од ставот 1 под б) од оваа точка имаат право да учествуваат на конкурсот во друго училиште од ист вид без проверување на нивните способности и склоности.

19. Учениците што го повторуваат почетниот клас, доколку не го загубиле правото на редовно школување, се запишуваат повторно во почетниот клас од ист вид училиште без конкурс.

20. Резултатите од конкурсот се објавуваат на огласната табла на училиштето во рок од 24 часа по завршетокот на работата на конкурсната комисија.

Училиштето е должно во рок од 3 дена писмено да ги извести сите ученици што учествувале на конкурсот за резултатот од конкурсот.

На учениците што не се запишани во училиштето со известувањето им се враќаат и документите.

21. Бројните резултати од секој конкурс директорот на училиштето ги доставува до секретаријатот за просвета и култура на народниот одбор на околицата во рок од 5 дена по истекот на конкурсот.

Секретаријатот за просвета и култура на народниот одбор на околицата доставува извештај за резултатите од конкурсите за подрачјето на околицата до секретаријатот на Советот за просвета на НРМ кој ги средува прибраните резултати од конкурсите од сите околии и ги објавува податоците за непотполнетите места во сите училишта на територијата на Републиката.

V. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УПИС НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ПОЕДИНИ УЧИЛИШТА

22. Во учителските школи, школите за воспитачи и школите за физичко воспитување, покрај општите услови, учениците треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

а) во учителските школи и школите за воспитачи — да немаат телесни недостатоци што би им оневозможиле да вршат учителска должност односно воспитачка должност и да имаат доволно развиен слух за музичко образование кое им е потребно за вршење учителска односно воспитачка должност;

б) во школите за физичко воспитание — да се без телесни недостатоци, да имаат нормално развиен слух и да ги исполнуваат потребните норми во основните дисциплини на физичката култура.

Нормите за основните дисциплини на физичката култура ги пропишува Заводот за унапредување на школството.

23. Советот за просвета на НР Македонија може покрај училиштата од претходната точка, да одреди посебни услови за упис на учениците и во другите училишта од точките 1 и 2 од оваа одлука.

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

24. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09—898/2

6. VI. 1959 година

Скопје

Извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Трајче Грујоски, с. р. Страхил Гигов, с. р.

88.

На основа точка 3 став 1 и точка 6 од Одлуката за давање на дотации за подобрување на условите за користење на годишниот и другите одмори („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 10/59), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ КОРИСНИЦИ НА ДОТАЦИЈАТА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ГОДИШНИОТ И ДРУГИТЕ ОДМОРИ

I.

За корисници на средствата во износ од 22 милиони динари доделени како дотација на Народна Република Македонија од буџетската резерва предвидена во Сојузниот буџет за 1959 година се одредуваат следните органи и организации на кои им се распределуваат средствата и тоа:

- | | |
|--|------------|
| 1. Републички совет на Сојузот на синдикатите на Македонија и Туристички сојуз на Македонија | 15.350.000 |
| 2. Планинарски сојуз на Македонија | 2.150.000 |
| 3. Совет на друштвата за грижа и воспитување на децата и младината на НРМ | 2.000.000 |
| 4. Сојуз на извидниците на Македонија | 1.500.000 |
| 5. Сојуз за телесно воспитување „Партизан“ | 1.000.000 |

II.

Од средствата на буџетската резерва предвидени во буџетот на НРМ за 1959 година без обврска на враќање на органите и организациите корисници на дотацијата по претходната точка им се доделува 80% од одобрените средства или 17.600.000 динари.

III.

Заинтересираните народни одбори на чија територија ќе се градат објектите предвидени со програмата должни се од своите средства да им доде-

лат на организациите корисници на дотацијата по точка I 20% од одобрените средства или 4.400.000 динари.

IV.

Средствата дадени според оваа одлука можат да се користат само ако корисниците претходно ги добијат за истите цели средствата од народните одбори по точка III без обврска на враќање.

V.

Распределените средства по оваа одлука корисниците се должни да ги употребат според Програмата за употреба на овие средства одобрена од Извршниот совет.

VI.

За извршувањето на оваа одлука ќе се грижи Државниот секретаријат за работи на финансите.

VII.

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

Бр. 09—922/1

23 мај 1959 година

Скопје

Извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Трајче Грујоски, с. р. Страхил Гигов, с. р.

89.

На основа член 30 став 3 од Законот за државната управа и член 3 од Законот за органите на управата на Народна Република Македонија, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИКОТ СЕКРЕТАР НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ИНДУСТРИЈА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

1. Се разрешува од должноста помошникот секретар на Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет Ѓорѓи Русковски, поради заминување на нова должност.

2. Ова решение влегува во сила веднаш.

Бр. 09—1033/1

28 мај 1959 година

Скопје

Извршен совет

Секретар, Претседател,
Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

90.

На основа член 20 став 3 и член 26 став 1 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, а во врска со член 168 од Општиот закон за школството, Советот за просвета на НРМ донесува

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ПРО- ПИСИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНИ ИСПИТИ ВО УЧИЛИШТАТА

Член 1

Во стручните училишта, гимназиите и школите за наставен кадар во кои се полага завршен (матурски или дипломски) испит, усмен испит, полагаат сите кандидати кои го полагаат писмениот дел од испитот доколку според постојните прописи на се ослободени од полагање на усмениот дел од испитот.

При утврдувањето на општата оценка од поедини предмети што се полагаат на завршниот испит се зема предвид успехот на кандидатот постигнат на писмениот и усмениот дел од испитот, а доколку се полага и практичен дел од испитот и на овој дел од испитот.

Член 2

На писмениот дел од испитот по македонски јазик, а во школите на националните малцинства и по наставниот јазик, на кандидатите им се даваат три теми од кои кандидатот избира една.

Член 3

Кандидатот што на завршниот испит не го положи практичниот дел од испитот или добие слаби оценки по три или повеќе предмети што се полагаат на писмениот односно усмениот дел од испитот должен е да го повтори целиот завршен испит по истекот на една година.

Кандидатот што на завршниот испит покаже слаб успех по еден или два предмета се упатува на полагање поправен испит по тие предмети во наредниот испитен рок. Ако по тие предмети се полага писмен и усмен испит кандидатот е должен да ги полага обата дела на испитот.

Кандидатите во августовскиот испитен рок полагаат поправен испит по истекот на еден до два месеца по полагањето на завршниот испит во тој испитен рок.

Член 4

Оценката по поведението на кандидатот не влијае на неговото право на полагање завршен испит и не се внесува во свидетелството за положениот испит.

Член 5

Во школите за наставен кадар практичниот дел од завршниот испит се изведува во текот на учебната година во која кандидатот го завршил завршниот клас.

Член 6

Секретарот на Советот за просвета на НРМ ќе донесе упатства за применување на овој правилник.

Член 7

Со влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат оние одредби на Правилникот за дипломски испит во средните стручни школи („Службен весник на НРМ“ бр. 6/56 и 19/57), Правилникот за матурскиот испит во средните општо-образовни школи („Службен весник на НРМ“ бр. 7/57), Правилникот за завршниот испит во стручните училишта со практична обука („Службен вес-

ник на НРМ“ бр. 22/57), Правилникот за завршниот испит во мајсторските школи („Службен весник на НРМ“ бр. 22/57 и 3/58), Правилникот за полагање дипломски испит во Учителско-домаќинската школа во Скопје („Службен весник на НРМ“ бр. 29/56), Правилникот за дипломскиот испит во Средната фискултурна школа во Скопје („Просветен гласник“ бр. 1—2/57) и Правилникот за учителскиот дипломски испит („Службен весник на НРМ“ бр. 4/50), како и одредбите од другите прописи што се во спротивност со овој правилник.

Член 8

Овој правилник влегува во сила од денот на неговото донесување и ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 04-1201

29 април 1959 година

Скопје

Претседател
на Советот за просвета на НРМ,
Пенко Здравковски, с. р.

91.

На основа член 26 од Законот за органите на управата во НР Македонија, во склад со член 28, 35, 41 и 86 од Општиот закон за школството, Советот за просвета на НР Македонија донесува

У П А Т С Т В О ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЗИВИТЕ НА УЧИ- ЛИШТАТА

Сите училишта во Народна Република Македонија ќе носат називи што ќе се определат на начинот пропишан со ова упатство.

I. ОСНОВНИ УЧИЛИШТА

Сите основни училишта без оглед на бројот на одделенијата кои ги имаат ќе носат назив ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ.

За обележување на одделенијата во основните училишта треба да се употребуваат римските броеви од I—VIII, што ќе зависи од развиеноста на секое одделно училиште.

II. ГИМНАЗИИ

Сите гимназии ќе носат назив ГИМНАЗИЈА.

Класовите во гимназијата треба да се означуваат со римски броеви од I—IV.

III. УЧИЛИШТА ЗА КВАЛИФИКУВАНИ РАБОТНИЦИ

При утврдувањето називите на училиштата за квалификувани работници потребно е да се води сметка за карактерот на училиштето, начинот на изведувањето на наставата и составот на учениците по струки и занимања.

1. Училишта со практична обука

а) училиштата со практична обука во кои наставата се изведува за ученици од повеќе сродни занимања ќе носат назив од кој ќе се види и групата на тие занимања. На пример: **ТЕКСТИЛНО** (метално-преработувачко, електротехничко, кожарско, дрвопреработувачко, трговско, угостителско, градежно итн.) **УЧИЛИШТЕ СО ПРАКТИЧНА ОБУКА**;

б) за училиштата со практична обука во кои наставата се изведува со ученици од едно занимање, во називот на училиштето треба да биде содржан и називот на тоа занимање. На пример: **УЧИЛИШТЕ СО ПРАКТИЧНА ОБУКА ЗА ШУМАРИ**, **УЧИЛИШТЕ СО ПРАКТИЧНА ОБУКА ЗА ВОЗАЧИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА**, **УЧИЛИШТЕ СО ПРАКТИЧНА ОБУКА ЗА ДЕТСКИ НЕГУВАТЕЛКИ**, **УЧИЛИШТЕ СО ПРАКТИЧНА ОБУКА ЗА МЕХАНИЧАРИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ МАШИНИ**, **УЧИЛИШТЕ СО ПРАКТИЧНА ОБУКА ЗА ОВОШТАРИ**, **ЛОЗАРИ**, **ГРАДИНАРИ**, **ПЧЕЛАРИ**, **ЖИВИНАРИ**, **УЧИЛИШТЕ СО ПРАКТИЧНА ОБУКА ЗА СТОЧАРИ И МЛЕКАРИ**, **УЧИЛИШТЕ СО ПРАКТИЧНА ОБУКА ЗА ПОЛЈОДЕЛЦИ — ТРАКТОРИСТИ**, **УЧИЛИШТЕ СО ПРАКТИЧНА ОБУКА ЗА БОЛНИЧАРИ**, **УЧИЛИШТЕ ЗА БАБИЦИ** итн.

в) досегашните женски стручни училишта со практична обука ќе носат назив: **УЧИЛИШТЕ СО ПРАКТИЧНА ОБУКА ЗА КРОЕЊЕ И ШИЕЊЕ**, а едногодишните домаќински училишта ќе носат назив: **УЧИЛИШТЕ ЗА ДОМАКИНСКО ПРОСВЕТУВАЊЕ**;

г) училишта со практична обука во кои наставата се изведува со ученици од разни струки или повеќе несродни занимања (ако на пример, во училиштето има ученици од металска, електротехничка, дрвопреработувачка и други струки) ќе носат назив: **УЧИЛИШТЕ СО ПРАКТИЧНА ОБУКА** (без поблиско означување на струката и занимањето).

2. Училишта за ученици во стопанството

а) училиштата за ученици во стопанството во кое се изведува стручно-теоретска настава за ученици од повеќе сродни занимања на една струка ќе носат назив од кој се види и групата на тие занимања. На пример: **МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКО** (електротехничко, дрвопреработувачко, трговско, текстилно итн.) **УЧИЛИШТЕ ЗА УЧЕНИЦИ ВО СТОПАНСТВОТО**;

б) училишта за ученици во стопанството во кое се изведува стручно-теоретска настава за ученици од едно занимање ќе носат назив во кој ќе биде содржано и занимањето. На пример: **УЧИЛИШТЕ ЗА УЧЕНИЦИ ВО СТОПАНСТВОТО ЗА БРАВАРИ** (аутомеханичари, берборо-фризери);

в) училишта за ученици во стопанството во кое се наоѓаат ученици од повеќе струки, а стручно-теоретската настава се изведува за сите ученици или само делумно за учениците од поедини струки, треба да носат назив: **УЧИЛИШТЕ ЗА УЧЕНИЦИ ВО СТОПАНСТВОТО** (без поблиска ознака за струката или занимањето);

г) училиштата за ученици во стопанството во кои не се изведува стручно-теоретска настава ќе носат назив: **МЕШАНО УЧИЛИШТЕ ЗА УЧЕНИЦИ ВО СТОПАНСТВОТО**;

д) називите на периодичните училишта за ученици во стопанството треба да се одредуваат според одредбите од ова упатство под III/2 од а) до г), со тоа што од називите треба да се види дека се работи за периодично училиште. На пример: **МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКО** (трговско, градежно итн.) **ПЕРИОДИЧНО УЧИЛИШТЕ ЗА УЧЕНИЦИ ВО СТОПАНСТВОТО**, или **ПЕРИОДИЧНО УЧИЛИШТЕ ЗА УЧЕНИЦИ ВО СТОПАНСТВОТО** (во колку во истото се школуваат ученици од повеќе разни струки и занимања).

3. Училишта за стручно оспособување на запослените работници

Називите на овие училишта треба да се ускладат со одредбите на ова упатство кои се однесуваат на училиштата за квалификувани работници, со тоа од називот да може да се види дека е тоа училиште за запослени работници. Према тоа овие училишта ќе носат назив: **ТРГОВСКО** (металопреработувачко, хемиско, рударско, електротехничко итн.) **УЧИЛИШТЕ ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ НА ЗАПОСЛЕНИ РАБОТНИЦИ**, или **УЧИЛИШТЕ ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ НА ЗАПОСЛЕНИ РАБОТНИЦИ** (ако се изведува наставата во училиштето за посетители од разни струки).

IV. УЧИЛИШТА ЗА ВИСОКОКВАЛИФИКУВАНИ РАБОТНИЦИ

Називите и на овие училишта ќе треба да се определат по истите прописи како и називите на училиштата за квалификувани работници, со тоа што досегашните називи: „Мајсторска школа“, „Мајсторска рударска школа“ и др. не можат повеќе да се употребуваат. Према тоа, училиштата за висококвалификувани работници ќе носат назив:

а) училишта во кои се изучуваат повеќе сродни занимања ќе носат назив од кој ќе може да се види и групата на тие занимања. На пример: **РУДАРСКО** (металопреработувачко, дрвопреработувачко, електро-техничко, градежно, трговско, угостителско, текстилно) **УЧИЛИШТЕ ЗА ВИСОКОКВАЛИФИКУВАНИ РАБОТНИЦИ**;

б) Училиштата во кои се изучува само едно занимање ќе носат назив од кој ќе се види и занимањето. На пример: **ЗИДАРСКО** (пекарско, туларско итн.) **УЧИЛИШТЕ ЗА ВИСОКОКВАЛИФИКУВАНИ РАБОТНИЦИ**;

в) училиштата во кои се спремаат кадрови од повеќе несродни занимања треба да носат назив (без поблиска ознака) **УЧИЛИШТЕ ЗА ВИСОКОКВАЛИФИКУВАНИ РАБОТНИЦИ**.

V. ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ СТРУЧНИ УЧИЛИШТА ЗА СТОПАНСТВОТО И ЈАВНИТЕ СЛУЖБИ

При утврдувањето на називите на овие училишта потребно е да се обезбеди од називот да се види

видот и карактерот на училиштето, а да се изостави зборот „средна“, кој досега се употребуваше во називите.

1. Технички училишта

а) технички училишта со два и повеќе несродни отсека (машински, електротехнички, градежни, геодетски итн.) ќе носат назив: **ТЕХНИЧКО УЧИЛИШТЕ**;

б) технички училишта со два или повеќе сродни отсека ќе треба во називот да содржат и ознака за стопанската дејност за која се спремаат кадри. Така на пример: технички училишта во кои постојат градежен, архитектонски и хидротехнички отсек, ќе носат назив: **ГРАДЕЖНО ТЕХНИЧКО УЧИЛИШТЕ**;

в) технички училишта кои имаат само еден отсек ќе треба во називот да содржат и ознака на стопанската гранка за која се спремаат кадри. На пример: **ХЕМИСКО** (машинско, хемиско-технолошко, геодетско, геолошко) **ТЕХНИЧКО УЧИЛИШТЕ**.

2. Земјоделски, шумарски и ветеринарни училишта

а) досегашните средни земјоделски школи со општ смер ќе носат назив: **ЗЕМЈОДЕЛСКО УЧИЛИШТЕ**.

б) досегашната Средна земјоделско-шумарска школа ќе носи назив: **ЛОЗАРСКО-ШУМАРСКО УЧИЛИШТЕ**;

в) досегашниот Ветеринарен техникум ќе носи назив: **ВЕТЕРИНАРНО УЧИЛИШТЕ**;

г) досегашната Средна тутунска школа ќе носи назив: **ТУТУНСКО УЧИЛИШТЕ**.

3. Медицински училишта

Називите на досегашните средни медицински училишта за лекарски помошници и училишта за забари и забни техничари ќе се ускладат со Општиот закон за школството и Законот за јавните службеници и тоа:

а) досегашните средни медицински школи за лекарски помошници, доколку во овие се запишуваат само ученички, ќе носат назив: **УЧИЛИШТЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ**. Доколку во овие училишта се запишуваат и ученици, ќе носат назив: **УЧИЛИШТЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАРИ**;

б) досегашната Средна медицинска школа за санитарни техничари ќе носи назив: **УЧИЛИШТЕ ЗА САНИТАРНИ ТЕХНИЧАРИ**;

в) досегашната Средна медицинска школа за забари и заботехничари ќе носи назив: **УЧИЛИШТЕ ЗА ЗАБАРИ И ЗАБОТЕХНИЧАРИ**;

г) досегашната Средна медицинска школа за аптекарски помошници ќе носи назив: **УЧИЛИШТЕ ЗА ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАРИ**;

д) средни медицински школи со повеќе отсеци (за медицински сестри, санитарни техничари, медицински лаборанти, фармацевтски техничари итн.) ќе носат назив: **МЕДИЦИНСКО УЧИЛИШТЕ**;

е) средни медицински школи со отсеци за санитарни техничари и медицински лаборанти ќе но-

сат назив: **УЧИЛИШТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНИ ТЕХНИЧАРИ**.

4. Економски училишта

а) досегашните средни економски школи и економски техникуми од општ смер, ќе носат назив: **ЕКОНОМСКО УЧИЛИШТЕ**;

б) доколку училиштето е усмерено кон една стопанска дејност во називот на училиштето треба да се види и определена стопанска дејност. На пример: **ЗЕМЈОДЕЛСКО-ЗАДРУЖНО ЕКОНОМСКО УЧИЛИШТЕ**, **ФИНАНСИСКО УЧИЛИШТЕ**, **ЕКОНОМСКО СООБРАКАЈНО УЧИЛИШТЕ**.

VI. УМЕТНИЧКИ УЧИЛИШТА

а) досегашните нижи музички и нижи балетски школи ќе носат назив: **УЧИЛИШТЕ ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ**, односно **УЧИЛИШТЕ ЗА ОСНОВНО БАЛЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ**;

б) досегашните средни музички, односно средни балетски школи ќе носат назив: **МУЗИЧКО (БАЛЕТСКО) УЧИЛИШТЕ**;

досегашните школи за применета уметност ќе носат назив: **УЧИЛИШТЕ ЗА ПРИМЕНЕТА УМЕТНОСТ**.

VII. УЧИЛИШТА ЗА СПРЕМАЊЕ НАСТАВЕН КАДАР

а) учителските школи, школите за воспитачи и учителско-домаќинските школи ќе носат назив: **УЧИТЕЛСКА ШКОЛА**, **ШКОЛА ЗА ВОСПИТАЧИ**, **УЧИТЕЛСКО-ДОМАЌИНСКА ШКОЛА**;

б) досегашната Средна физкултурна школа ќе носи назив: **ШКОЛА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА**.

VIII. Покрај називите кои се определени во точките I—VII од ова упатство на училиштата можат да се даваат и имиња на знаменитите личности, а со називите на стручните училишта и имиња од стопанските претпријатија.

Доколку во едно место има повеќе исти училишта (гимназии, училишта за ученици во стопанството, училишта со практична обука од иста струка) место досегашното одбележување на тие училишта со броеви, ќе треба да им се даваат имиња во смисла од претходниот став на овој оддел.

IX. Називите на училиштата ги определува основачот на училиштето по прибавено претходно мислење на советот за просвета на народниот одбор на околицата.

X. Органот кој врши право на основач спрема постојните училишта ќе ги усклади називите на овие училишта со одредбите на ова упатство во рок од 60 дена по неговото стапување во сила.

XI. Ова упатство влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 03-1188/2
18 април 1959 год.

Скопје

Претседател
на Советот за просвета на НРМ,
Петко Здравковски, с. р.

Огласен дел**КОНКУРСИ****НАРОДНАТА БАНКА НА ФНРЈ — ЦЕНТРАЛА
ЗА НРМ — СКОПЈЕ**

распишува

К О Н К У Р С

За прием на двајца правници за правни референти и двајца економисти за референти во Народната банка — Скопје.

Услови: правниците треба да имаат положено судиски испит и практика на правна работа, а економистите завршен економски факултет и практика во финансозна струка.

Основна плата спрема Законот за јавните службеници, а положајна спрема решението на Управниот одбор на НБ на ФНРЈ.

Молбите со дипломите за школската спрема и документи за работен стаж, да се достават во рок од 15 дена по објавувањето на Конкурсот.

Комисијата за назначување управници на земјоделските задруги на Општината Драчево, распишува

К О Н К У Р С**за управник на Земјоделската задруга „Млад борец“
Драчево**

Услови: дипломиран агроном, со подолга практика во земјоделието.

Плата по Тарифниот правилник.

Настап на работа веднаш.

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението број 12-4954/1 од 9 мај 1959 година, ја одобри промената на роденото име на Челиковик Миодраг, роден на ден 11 февруари 1930 година во село Чучер, Скопска околија, од татко Стојан и мајка Велика, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Милан**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (95)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението број 12-5678/1 од 12 мај 1959 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Нешковски Димитрија, роден на 2 јули 1923 година во Прилеп, од татко Богоја и мајка Васка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Тафчиевски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (96)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението број 12-5959/1 од 22 мај 1959 година, ја одобри промената на роденото име на

Димовска Нада, родена на 24 март 1954 година во село Забутина, Сараевска околија, од татко Лаловик Мирко и мајка Николиќ Милијанка, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Марија**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (97)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението број 12-5612/1 од 12 мај 1959 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Мирковски Александар, роден на 27 август 1933 година во село Тресонче — Тетовска околија, од татко Филип и мајка Евгенија, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Спировски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (98)

СУДСКИ ОГЛАСИ**ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ**

Карахасан Јусуф Хајрије, од Скопје, ул. „191“ бр. 4, подаде тужба за развод на бракот против тужениот Садиковиќ Рамуш, од Скопје, а сега во неизвесност.

Се поканува тужениот Садиковиќ Рамуш, сега во неизвесност, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да ја соопшти на судот својата точна адреса или се јави лично. Во противен случај ќе му биде одреден привремен старател, кој ќе го застапува на расправата на негови разноски.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 916/57. (91)

ОКРУЖЕН СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС

Окружниот суд во гр. Титов Велес во правната работа на тужителот Петровски Лазаров Михајло, од гр. Скопје, за развод на бракот, против тужената Јовановиќ П. Стефанка, од гр. Титов Велес, сега со непознато место на живеење ѝ го постави за привремен застапник Ордан Танев, судиски приправник при Околинскиот суд во Титов Велес, а врз основа на чл. 77 ст. 2 точ. 4 од ЗПП, бидејќи местожителството на тужената е непознато и нема полномошник.

Поставениот привремен застапник ќе ја застапува тужената по горе наведената правна работа, сè додека тужената или нејзиниот полномошник не се јави пред судот, односно додека органот на старателството не го извести судот дека е поставен старател.

Од Окружниот суд во Т. Велес, Г. бр. 63/59. (92)

Окружниот суд во гр. Титов Велес во правната работа на тужителот Ефтимова Ј. Милена, од гр. Гевгелија, за развод на бракот, против тужениот Ефтимов Т. Јован, од Валандово, со непознато место на живеење, му го постави за привремен застапник Ордан Танев, судиски приправник при Околинскиот суд во гр. Титов Велес, а врз основа на чл. 77 ст. 2 точка 4 од ЗПП, бидејќи местожителството на тужениот е непознато и нема полномошник.

ОБЈАВУВАЊЕ БИЛАНСИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“

Согласно член 5 и 52 од Уредбата за книговодство на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 27/55) и точка 62 од Упатството за извршување на Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1958 година („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 3/59), ги известуваме стопанските организации што се должни да го објават годишниот биланс за 1958 година (според образецот 13) во „Службен весник на НРМ“, се молат да се придржуваат во следното:

- 1) износите во образецот 13 да се искажуваат во илјади динари;
 - 2) билансот да се потпише од лицата како што е предвидено по образецот 13, и името и презимето на потпишаните да биде читливо испишано;
 - 3) покрај образецот 13 да се доставува и краток извод од извештајот за работата на стопанската организација во 1958 година (како што е предвидено во Уредбата);
 - 4) во писмото да се напише на која стопанска гранка ѝ припаѓа претпријатието, како и улицата и бројот каде што се наоѓа седиштето.
- На стопанските организации што не ќе се придржуваат кон ова, билансите ќе им бидат враќани.

Билансот и изводот од извештајот се доставуваат за објавување во „Службен весник на НРМ“ во рок од 15 дена по добиената согласност на завршната сметка за 1958 г.

Поставениот привремен застапник ќе го застапува тужениот по горе наведената работа, сè додека тужениот или неговиот полномошник не се јави пред судот, односно додека органот на старателството не го извести судот дека е поставен старател.

Од Окружниот суд во Т. Велес, Г. бр. 314/58. (93)

Окружниот суд во гр. Титов Велес во правната работа — бракоразвод на тужителот Крстевски Андоров Мито, од село Ореше, против тужената Крстевска Митова Катица, од с. Ореше, сега со непознато место на живеење, ѝ го постави за привремен застапник Ордан Танев, судиски приправник при Околинскиот суд во гр. Титов Велес, а врз основа чл. 77 ст. 2 точка 4 од ЗПП, бидејќи местожителството на тужената е непознато и нема полномошник.

Поставениот привремен застапник ќе ја застапува тужената по горе наведената правна работа, сè додека тужената или нејзиниот полномошник не се јави пред судот, односно додека органот

на старателството не го извести судот дека е поставен старател.

Од Окружниот суд во гр. Т. Велес, Г. бр. 188/58. (94)

СОДРЖИНА

- | | |
|---|-----|
| 87. Одлука за начинот на спроведувањето и условите на конкурсот за упис на учениците во гимназијата и стручните училишта | 329 |
| 88. Одлука за определување органи и организации корисници на дотацијата за подобрување на условите за користење на годишниот и другите одмори | 331 |
| 89. Решение за разрешување од должноста помошникот секретар на Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет | 331 |
| 90. Правилник за изменување и дополнување на прописите за полагање завршни испити во училиштата | 332 |
| 91. Упатство за определување називите на училиштата | 332 |